

ТРАНСПЛАНТАЦИЈА на клетки, ткива и органи

20/05/2010

Проф. д-р Кочо Димитровски

Преглед на денешното предавање

- Вовед
- Имунолошки основи на отфрањето на транспланати
- Клинички манифестации на отфрањето на транспланати
- Општа имуносупресивна терапија
- Специфична имуносупресивна терапија
- Имуношко толеранција кон алографтот
- Клиничка трансплантација

- Прашања и одговори

20/05/2010

Трансплантации во светот – годишна проценка

Органи

| Бели дробови | Срце | Хепар | Бубрег |
|--------------|------|--------|--------|
| 1000 | 6000 | 13.000 | 50.000 |

Ткива

3-5 милиони ткива се трансплантираат годишно во светот


Клетки

20.000 алогени трансплантации на хематопоетични матични клетки

20/05/2010

Бубрежни транплантации / милион жители / според развој на земјите

Human Development Index



20/05/2010

Имунолошки основи на отфрлањето на трансплантатите

Трансплантирања е чин на префрлање на клетки, ткива или органи од едно место на друго:

- АВТОГРАФ

сопствено ткиво префрлено од едно на друго место на телото од индивидуата

- ИЗОГРАФ

генетски идентични индивидуи

- АЛОГРАФ

генетски различни индивидуи, од иста врста.

- КСЕНОГРАФ

суштества од различни врсти


20/05/2010

Имунолошки основи на отфрлањето на трансплантатите

Хистокомпатибилност: 40-тина различни локуси, но најважни се major histocompatibility complex – МНС.

Хистокомпатибилноста се одредува преку:



- АБО крвните групи
- ХЛА типизацијата
- мешаната лимфоцитна култура – МЛЦ
- вкрстената проба



| Curve no. | HLA mismatches (no.) | |
|-----------|----------------------|----------|
| | Class I | Class II |
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 or 2 | 0 |
| 3 | 3 or 4 | 0 |
| 4 | 0 | 1 or 2 |
| 5 | 1 or 2 | 1 or 2 |
| 6 | 3 or 4 | 1 or 2 |

Имунолошки основи на отфрлањето на трансплантатите

□ Фаза на сензитизација



Директно препознавање:

- препознавање на целосна МНС молекула, прикажана на донорска АРС, која мигрирала во лимфните јазли на приматлот.
- Вклучува CD4+ и CD8+ Т-клетки

Индиректно препознавање:


- Донорските МНС се процесирани и презентирани од АРС на приматлот.
- Вклучува само CD4+ Т-клетки, кои го презентираат антигенот преку сопствените класа-2 МНС

20/05/2010

Имунолошки основи на отфрлањето на трансплантатите


Ефекторна фаза

1. **DTH** (сензитизација + ефект: Т-клетки *CD4+ и макрофаги)
2. **CTL** (сензитизација + ефект: CTL CD8+/CD4+)
3. **At-Ag + complement** (при хиперакутно и забрзано отфрлање)
4. **ADCC** (при хиперакутно и забрзано отфрлање)



20/05/2010


Клинички манифестиации на отфрлањето на трансплантати



Хиперакутно отфрлање:

- во први 24 часа
- претходно формирани Ат (бременост, трансфузии, трансплантации)
- Аг-Ат-комплемент
- привлекување на Неутрофили и нивен литечки ефект

забрзано отфрлање:
Ат кои се формираат непосредно после трансплантацијата




20/05/2010

Клинички манифестиации на отфрлањето на трансплантати

Акутно отфрлање:

Васкуларно и паренхимско оштетување на трансплантатот, медирирано од Т клетки и антитела, кое обично почнува после првата недела од трансплантијата, со инциденца од 30% во првите 90 дена.

1. Т-клетки, макрофаги и антитела,
2. оштетување на ендотел и мускулен слој,
3. Воспаление




20/05/2010

Клинички манифестиации на отфрлањето на трансплантати

Хронично отфрлање:

- Месеци и години после трансплантијата.
- Вклучен хуморален и клеточен имун одговор
- Се карактеризира со фиброза и васкуларни нарушувања, што доведува до губење на функцијата на граffот

1. Макрофаги и Т клетки
2. Концентрична хиперплазија на медиата
3. Хронична DTH реакција



20/05/2010

Општа имуносупресивна терапија

Општа имуносупресија кон на имуниот одговор кон сите антигени

зголемен ризик од инфекции и лимфоидни малигни заболувања

го успоруваат пролиферирањето и активирањето на клетките, но со тоа е зафатена и делбата на неимуните клетки во коскената срцевина = метаболни коскени болести (остеопороза), хипертензија

Инхибитори на митозата

Против воспалителни лекови

Метаболити од габички

Целосна лимфоидна ирадијација

20/05/2010

Општа имуносупресивна терапија

Инхибитори на митозата

azathioprine – IMURAN
cyclophosphamide
mycophenolate mofetil
methotrexate

Против воспалителни лекови

кортикоиди: prednisone, dexamethasone

Метаболити од габички

cyclosporin A (CsA),
FK506 (Tacrolimus), rapamycin (Sirolimus) 10-100 x помоќни

Целосна лимфоидна ирадијација

200 ради X ден X неколку недели = 3400 рада

20/05/2010

Специфична имуносупресивна терапија

Идеална би била ако е антиген-специфична имуносупреција, која сеуште не е достапна

Антитела

специфични за различни површински молекули на имуните клетки


- Антитимоцитен глобулин (anti-CD3) опсонизација на Т-клетките
- Антитело за високоафинитетен IL2 рецептор (anti-CD25)
- Антитела кон површински адхезивни молекули: ICAM-1, LFA-1
- JAK3 инхибитор (орална апликација – во фаза на испитување)

опасност од серумска болест III!


20/05/2010

Специфична имуносупресивна терапија

блокираат костимулаторни сигнали, што индуцира АНЕРГИЈА



T cells that recognize graft
antigens become activated
Graft rejected




T cells that recognize graft antigens
lack costimulation and become anergic
Graft survives

T-Ly CD28 – B7 APC
CTLA4 – B7
CD40L – CD40

20/05/2010

Место на делување на имуносупресивна терапија



20/05/2010

Имунолошка толеранција кон алографтот

Ткива кои немаат алоантитела: 'рскавица на срцеви валвули

Имунолошки привилегирани места: предна очна комора, корnea, утерус, тестис, мозок

Имунолошки привилегираните места не предизвикуваат имун одговор бидејќи тие ефективно се одделени од клетките на имуниот систем, заради тоа што отсуствуваат лимфни и крвни садови, или постои бариера меѓу крвта и ткивото.


Рана експозиција кон алоантитела доведува до специфична толеранција:

Неидентични близнаци, кои имаат заедничка плацента (им се меша крвотокот во интраутериниот живот - рана експозиција на туѓи алоантитела) стекнуваат имунотолеранција кон неидентичните алоантитела од близнакот. Друг случај е ненаследениот мајчин хаплотип, кој може да биде „запознаен“ во интраутериниот живот.

Инфузија на коскена срцевина од донорот, пред трансплантирање на солиден орган: покажува подобро преживување на органот доколку претходно или симултано се даде инфузија на коскена срцевина.

20/05/2010

Клиничка трансплантија




Прва трансплантија на
бубрег: 1950

Околу 500 000 Tx на
бубрег се направени
досега

20/05/2010

Клиничка трансплантија




Трансплантија на бубрек:

- органи од кадавери и живи даители
- ХЛА и АБО совпадливост
- недостиг на органи за Tx
- сензибилизирали пациенти кои примале крв
- компликации од имуносупресијата: кацер, инфекции, хипертензија, метаболни заболувања на коските.

20/05/2010

Клиничка трансплантија




Трансплантија на коскена срцевина:

- најчеста Tx после бубрег
- 10^9 клетки/кг на пациент
- тотална ирадијација на пациентот пред Tx
- постои GVHD
- потребан е максимална компатибилност во ХЛА

20/05/2010

Клиничка трансплантија




Трансплантија на срце:

- најдраматична, заради опасноста од неуспех
- прва во 1964, Dr Christian Bernard, Јужна Африка.
- голем недостиг на органи за Tx, во моментот кога се потребни,
- не се бара стриктна ХЛА компатибилност
- нов тип на атеросклероза после Tx на срце, можеби под дејство на имуни антитела.

20/05/2010

Клиничка трансплантија




Трансплантија на бели дробови:

- сама или во блок со срце
- кај цистична фиброза на бели дробови, емфизем кај пушачи.

20/05/2010

Клиничка трансплантија




Трансплантија на хепар:

- после вирусни или токсични оштетувања, ако не се авторегенерира.
- хируршки комплицирана
- имунолошки поволна
- ризик од GVHD
- можност за долго преживување, заради микрохимеризам.

20/05/2010

Клиничка трансплантирања




Трансплантирања на панкреас:

- голем потенцијал, заради бројот на дијабетичари во светот, особено во развиените земји.
- често пати е комбинирана со бубрег, заради страдањето на вториот од дијабетот.
- може да се трансплантираат „островца“ панкреасни клетки, не цел орган.

20/05/2010

Клиничка трансплантија




Трансплантија на панкреасни островца од клетки во хепарот


Досега ефикасноста е околу 53%, во период од 2 години.

20/05/2010

Клиничка трансплантирања – матични клетки





Клиничка трансплантија



Поглед кон
иднината:

ќе се отвараат нови
работни места и ќе
се објавуваат огласи
кои денеска се
незамисливи!

20/05/2010



Ви посакувам успех на испитот по Имунологија



СРЕЌНА НОВА 2010 година

Проф. д-р Кочо Димитровски, 20/05/2010